

Врз основ на член 14 став 2 и 3, член 22 и 23 од Законот за работни односи -пречистен текст (Сл. Весник на РМ 167/2015 ), член 20-г од од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.весник на РМ 27/14 и 199/14), а во врска со Годишниот план бр.04-436/1 од 23.02.2018, примено Позитивно мислење на Годишниот план за вработување за 2018 година со бр. 12/6-2283/7 од 20.04.2018 година, ЈП "Паркови и зеленило" - Скопје објавува

### ЈАВЕН ОГЛАС бр. 03/2018

За пополнување слободни работни места на неопределено работно време

1. ЈП "Паркови и зеленило" - Скопје има потреба од вработување на:

Ред број	Шифра	Назив на работното место	Бр на извршители
1	КДР.03.05.А01.038	Помошник директор за оперативни работи	1

2. Работниот однос се заснова на неопределено работно време.

3. Работниот однос се заснова на полно работно време.

4. Секој кандидат треба да ги исполнува општите услови:

- Да е државјанин на Република Македонија;
- Активно да го користи македонскиот јазик и неговото кирилско писмо;
- Да е полнолетен;
- Да има општа здравствена способност за работното место и
- Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

5. Кандидатите кои ќе се пријават за работните места под ред. бр. 1 треба да ги исполнува посебните услови во ЗРО или Колективен договор за комунални дејности и условите утврдени во Правилникот за систематизација на работните места во ЈП "Паркови и зеленило" - Скопје; односно

Посебни услови утврдени со Закон за јавни претпријатија и ЗРО или Колективен договор за комунални дејности за давател на јавна услуга од категорија А се:

Стручни квалификации: најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,  
- Работно искуство, и тоа:

за ниво А1 најмалку четири години работно искуство во струката, од кои најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката, од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор.

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, преку приложување на потврда,

Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европска Унија (англиски, француски, германски).

6. Работното време изнесува пет работни дена во неделата (од понеделник до петок) и ќе биде од 7 часот до 15 часот.

7. Основната нето плата за работното место изнесува 42.140,00 денари за полно работно време;

8. Кандидатите за вработување се пријавуваат на јавниот оглас преку пополнување на пријава. Пријавата за вработување кандидатите можат да ја подигнат во канцелариите на јавното претпријатие или на веб страната [www.parkovi.com.mk](http://www.parkovi.com.mk)

9. Со пријавата кандидатите за сите работните места треба да приложат

- Кратка биографија
- Доказ за завршено образование (диплома оригинал или копија заверена на нотар)
- Уверение за државјанство на Република Македонија (оригинал или копија заверена на нотар)
- Доказ дека не му е изречена казна за забрана за вршење на професија, дејност или должност (оригинал или копија заверена на нотар)

10. Пријавите заедно со прилозите се доставуваат лично во јавното претпријатие или по пошта на адреса ЈП "Паркови и зеленило" - Скопје ул. "Илинден" бр. 104; 1000 Скопје.

Контакт тел: 02/3070 112 e-mail: [covecki.resursi@parkovi.mk.com](mailto:covecki.resursi@parkovi.mk.com)

Огласот трае 5 дена сметано од денот на објавувањето во дневен печат.

Ненавремените, нецелосни и неуредно пополнети пријави нема да бидат предмет на разгледување.

**ЈП Паркови и зеленило**  
**ВД директор**

-----  
**Ardijan Muça**